

Официјални Правила на наградната игра “Always се грижи за вас”

Член 1

Организатор на наградната игра

Организатор на наградната игра е “НЕЛТ СТ”, дооел, на ул.32 бр. 20, нас. Илинден, 1041 Скопје, (во понатамошниот текст „Организатор“).

Член 2

Назив и времетраење на наградната игра

Назив на наградната игра е “**Always се грижи за вас**”. Наградната игра ќе трае во периодот од 13-ти Јануари 2021 до 14-ти Февруари 2021 година.

Член 3

Територија на приредување на наградната игра

Наградната игра ќе се приредува во маркетите на Kit-Go на територија на Република Северна Македонија

Член 4

Наградната игра се организира со цел рекламирање на производите од портфолиото на Проктер и Гембл (P&G) од брендот **Always** и **Discreet**.

Член 5

Производи кои учествуваат во наградната игра

Производи кои учествуваат во оваа наградна игра се производи од портфолиото на Проктер и Гембл (P&G), од брендот **Always** и **Discreet** (сите производи).

Член 6

Право на учество

Право на учество во наградната игра имаат сите физички лица над 18 години, жители на Република Северна Македонија, во понатамошниот текст учесници, кои ги прифаќаат условите на овие Правила. Со купување на било кои производ од споменатите брендови во членот 5, во утврдениот период, во продажните места на КИТ-ГО маркетите, учесниците имаат можност да ја достават фискалната сметка заедно со своите податоци: име, презиме, адреса и контакт телефон во видливо обележани кутии кои ќе бидат поставени во сите продажни места на КИТ ГО маркетите. Податоците на учесникот се внесуваат на самата фискална сметка. Учесниците во наградната игра ќе можат да ги доставуваат купоните најдоцна до 14-ти Февруари 2021 година, последен календарски ден. Со учеството во наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со одредбите на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на истите. Вработените кај Организаторот на наградната игра, како и членовите на нивните потесни семејства (син/ќерка, родители, брат/сестра или брачен другар) немаат право да учествуваат во наградната игра.

Член 7

Механизам на наградната игра

За да учествува во наградната игра, секое заинтересирано полнолетно физичко лице кое има право да учествува во оваа наградна игра (објаснето во член 6 од овие правила), треба да купи за време на наградната игра, во маркетите на КИТ-ГО на територија на целата држава, било кој од производите од брендovите Always и Discreet (објаснето во член 5 од овие правила).

Учесникот, по купувањето на производите од член 5, треба да ја достави фискалната сметка во видливо обележана кутија поставена во секое продажно место на КИТ-ГО маркетите, заедно со своите лични податоци (име, презиме, адреса и контакт телефон) запишани на самата фискална сметка. Фискалните сметки се доставуваат најдоцна до 14-ти Февруари 2021 година, истиот календарски ден. На 1-ви Март од сите продажни места ќе се достават во маркетот КИТ-ГО Сењак, Штип каде ќе се одвива извлекувањето и сите собрани фискални сметки ќе се соберат во една кутија.

Член 8

Начин на извлекување на наградите и објавување на добитниците

Извлекувањето на добитниците на наградите ќе се изврши на 1-ви Март 2021 година, во маркетот КИТ-ГО Сењак, Штип со почеток во 13:00 часот. Извлекувањето ќе го врши купувач кој ќе се најде на местото на настанот, рачно.

Ќе бидат извлечени 27 добитници и 27 резервни добитници. Во случај да не може да се стапи во контакт со добитникот на наградата или истиот не може да се потврди како валиден добитник, резервниот добитник ќе се земе во предвид како добитник. Фискалните сметки што не ги содржат потребните информации нема да бидат земени во предвид како валидни. За да може да се подигнат наградите, добитниците мора да приложат важечка лична карта или пасош. Учесникот има право да учествува во наградната игра по негов избор, со повеќе фискални сметки, односно со различни фискални сметки, но доколку е веќе извлечен за една награда и истиот учесник се извлече повторно, истиот нема да се смета за потенцијален добитник за останатите награди. Организаторот нема да сноси никаква одговорност за фискалните сметки што не ги содржат потребните информации и истите нема да бидат земени во предвид како валидни. Фискалните сметки кои ќе бидат пристигнати до рокот утврден со правилата ќе бидат ставени во една кутија и определено лице (потенцијални потрошувачи во маркетот кои ќе бидат затекнати на лице место) ќе го вршат извлекувањето.

Извлекувањата на добитниците на наградите ќе го контролира комисија составена од три члена: овластен претставник на ТД НЕЛТ СТ дооел, Скопје, овластен претставник на КИТ-ГО маркети и нотар. Комисијата води записник во текот на извлекувањето. По извлекување на добитниците, списокот на добитници ќе биде објавен на веб страната www.nelt.com/mk, во рок од 3 (три) дена од денот на извлекувањето.

Член 9

Потврдување на наградите и доделување

Организаторот е должен во рок од 1 (еден) работен ден по извлекувањето на добитниците да го контактира секој учесник кој освоил награда преку јавување на бројот, кој учесникот го навел во наградната игра со цел да го извести за наградата и начинот како истата да ја подигне, односно добие. За време на јавувањето од оваа точка, соодветниот учесник добитник на награда треба да

ги достави своите лични податоци, важечка лична карта (име и презиме, ЕМБГ и адреса) заради идентификација при примање на освоената награда. **Доколку добитникот во периодот од еден работен ден биде недостапен или поради било кои причини не се јавува на телефон истиот го губи правото на наградата и наградата се доделува на резервниот добитник согласно официјалните правила.**

Подигнувањето на наградите ќе биде од просториите на НЕЛТ СТ, ул.32 бр.20, Илинден, С.Македонија. За да ја добие својата награда, добитникот на наградата мора да ги исполнува сите услови наведени во овие Официјални правила, како и да даде согласност неговите лични податоци (име, презиме, место на живеење) да може да бидат користени за потребите на објавување на добитниците и врачување на наградите.

Добитникот на наградата го губи правото да ја добие соодветната награда во случај ако:

- се откаже од примањето на награда во писмена форма;
- во предвидениот рок за доделување на наградата не ги достави потребните информации и документи согласно овој правилник, кои се неопходни за доделување на наградата.

Ако во рамките на утврдените рокови и согласно правилата утврдени погоре не се додели наградата на извлечениот добитник, и неговата резерва, Организаторот нема да врши повторно извлекување на нов добитник и таа награда ќе остане недоделена.

Краен рок за подигнување на главните награди е 7 (седум) работни дена од денот на објавување на добитниците на наградите.

Добиените награди не можат да се заменат за пари или да се пренесат на друго лице.

Сите обврски на Организаторот кон добитниците на наградите завршуваат во моментот кога добитникот ќе ја преземе наградата.

Член 10

Награден фонд

Во наградната игра ќе се доделат следните награди:

Materijal	Опис	Количина	Цена без ДДВ	Цена со ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
504416	Braun 7891 epilator Wet&Dry	5	4589	5415	27076
504339	BRAUN 3370 EPILATOR	1	1424	1681	1681
504373	Braun 5180 epilator	2	1993	2352	4704
504454	Braun 7681 epilator Wet&Dry	4	3954	4666	18663
504478	Braun 7181 epilator Wet&Dry	2	2819	3327	6654
504411	BRAUN SE7180L EPILATOR	6	2819	3327	19962
504952	Braun 5580 epilator Green	1	2469	2913	2913
504486	Braun epilator 5185 Pink	2	2075	2449	4898
504452	Braun SE5280 Epilator	3	2413	2848	8544
504352	Braun 3380 epilator	1	1538	1814	1814

Вкупниот награден фонд со вклучен ДДВ изнесува 96.909 денари.

Член 11

Запознавање на учесниците со наградната игра

Правилата на наградната игра ќе бидат објавени на веб страната www.nelt.com/mk пред почетокот на наградната игра, а по добивање на согласност од Министерството за финансии. Учесниците ќе можат да се запознаат со правилата на наградната игра и преку други промотивни материјали (постери).

Член 12

Поднесување на приговор

Учесниците на наградната игра имаат право на приговори до организаторот на наградната игра, најдоцна 5 (пет) дена од денот на објавувањето на добитниците на веб страната. Организаторот е должен да одговори на дадениот приговор во рок од 7 (седум) дена од денот на приемот на приговорот.

Член 13

Виша сила

Во случај на виша сила како и настан што не може да се контролира, исправи или предвиди од страна на Организаторот, вклучувајќи ја неможноста на Организаторот поради причини независни од неговата волја и чија појава оневозможува исполнување на обврските превземени во овие правила), Организаторот има право да ја откаже наградната игра, по добивање на одобрение од Министерството за финансии, за што ќе ги извести учесниците во наградната игра преку дневниот печат.

Член 14

Постапки

Во случај на било каков спор меѓу организаторот и учесниците во наградната игра, таквиот спор ќе биде решен по спогодбен пат. Доколку страните не постигнат взаемно разбирање, настанатите спорови помеѓу организаторот и учесниците во наградната игра ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Потпис на управител

(м.п.)